



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИ

830

Sluzbeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

...ИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

П

11 декември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 74

ГОД. XXXVIII

цена на овој број е 40 динари. — Преплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централa 650-135; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

812.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за распределба на средствата на Фондот на Федерацијата на кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година.

П бр. 224
15 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за распределба на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80) по член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Член 2а

Покрај средствата од член 1 на овој закон за поттикнување на најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово се распоредуваат и средствата што, врз основа на член 17а од Законот за дополнително на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-

брзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, се формираат по стапката од 0.03% од општествениот производ на општественото стопанство на Југославија.“

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

813.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за постојаните средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година.

П бр. 225
15 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој

на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80 и 42/82) во член 16 зборовите: „точка 2“ се бришат.

Член 2

По член 17 се додава нов член 17а кој гласи:

„Член 17а

Покрај средствата утврдени во член 1 од овој закон, за поттикнување на најбрзиот развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово се обезбедуваат, согласно со член 20 од Договорот за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82) и средства во височина од 0.03% од општествениот производ на општественото стопанство на Југославија.

Средствата од став 1 на овој член се формираат и се користат под условите и на начинот што се утврдени со овој закон.

Средствата од став 1 на овој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини за 1981 година по конечната пресметка за таа година, а за 1982 година со уплатата на аконтации за 1982 година.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

814.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ТРЕТОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Се прогласува Законот за обезбедување на средства за додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод третото општо пополнување на средствата на тој фонд, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година.

П бр. 226

15 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДОДАТНИОТ ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПО ПОВОД ТРЕТОТО ОПШТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ТОЈ ФОНД

Член 1

За додатниот влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод третото општо пополнување на средствата на тој фонд, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во износ од 430,134.000 динари, како противвредност на 10,470.000 пресметковни единици на Африканскиот фонд за развој спрема односот од 45.8867 динари за една пресметковна единица на ден 1 февруари 1982 година.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделни години, и тоа:

Динари:

1) Во Буџетот на федерацијата за 1983 година	160,144.660
2) Во Буџетот на федерацијата за 1984 година	160,144.670
3) Во Буџетот на федерацијата за 1985 година	160,144.670

Член 2

Средствата утврдени во член 1 од овој закон се пренесуваат во односните години на посебна сметка на Африканскиот фонд за развој кај Народната банка на Југославија.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

815.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОРЕДОТ НА ПРАВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДСЕРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

Се прогласува Законот за распоредот на правата на организациите на здружен труд на задолжување во странство по заемот што го одобри Европската инвестициона банка, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година.

П бр. 241

15 декември 1982 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА РАСПОРЕДОТ НА ПРАВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАИСТВО ПО ЗАЕМОТ ШТО ГО ОДОБРИ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА****Член 1**

Заемот во износ од 3.962.700.000 динари претставува противвредност од 66.660.000 пресметковни единици, сметано според курсот од 63,92 динари за 1 САД долар на ден 1 ноември 1982 година, што го одобри Европската инвестициона банка врз основа на Протоколот за финансиска соработка, што е составен дел на Спогодбата за економска соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Европската економска заедница, организациите на здружен труд ќе го користат за финансирање на проектот за модернизација на магистралниот железнички правец запад—исток—југ (Јесенице државна граница — Загреб — Белград — Ниш — Скопје — Гевгелија државна граница).

Член 2

Правата на организациите на здружен труд на задолжување во странство по основ на заемот од член 1 на овој закон се распоредуваат и тоа на:

Железничко-транспортна организација Загреб	1.743.500.000 динари
Железничко-транспортна организација Скопје	356.700.000 динари
Железничко-транспортна организација Љубљана	990.400.000 динари
Железничко-транспортна организација Белград	515.400.000 динари
Железничко-транспортна организација Нови Сад	356.700.000 динари

Отплата на заемот од член 1 на овој закон ќе извршат корисниците на девизите од својот девизен прилив.

Член 3

Пријавување на проектот од член 1 на овој закон на Европската инвестициона банка ќе изврши Сојузниот секретаријат за финансии врз основа на соодветната техничко-финансиска документација што ќе ја сочини Заедницата на југословенските железници, во соработка со железничко-транспортните организации од член 2 на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

816.

Врз основа на член 41 од Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82) Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 7. седница од 2. ноември 1982 година, го утврди пречистениот текст на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја.

Пречистениот текст на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја ги опфаќа: Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76) и Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Сл-

ужбен лист на СФРЈ“, бр. 43/82), во кои е назначен денот на влегувањето во сила на тие закони.

АС бр. 450

2 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Сојузниот
собор на Собранието на
СФРЈ,

д-р Сурја Пуповци, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

(Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој закон се уредуваат заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја, прометот на средствата за заштита на растенијата и здравствената контрола на растенијата во прометот преку државната граница.

Член 2

Заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја е должност на општествено-политичките заедници и нивните органи, на организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, граѓански правни лица и на граѓаните.

Општествено-политичките заедници се должни на својата територија да обезбедат извршување на работите: известување и прогнозирање на појави и движења на растителни болести и штетници; преземање на мерки за спречување, отстранување и искоренување на растителни болести и штетници и давање стручна помош на организациите на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, граѓански правни лица и на граѓаните што се занимаваат со производство на растенија.

Работите од став 2 на овој член, зависно од видот на работите што треба да се вршат, општествено-политичките заедници можат да им ги доверат на организациите на здружен труд што се регистрирани за работи на заштита на растенијата, како и да ги определат начинот и условите за вршење на тие работи.

Организациите од став 1 на овој член, граѓанските правни лица и граѓаните се должни да преземаат мерки за спречување на појава и за отстранување на растителни болести и штетници на објектите што ги користат или со кои управуваат или располагаат, односно на објектите во сопственост на граѓаните или на граѓански правни лица или што ги користат тие; да учествуваат во спроведувањето на мерките за заштита на растенијата што ги организира општествено-политичката заедница и правилно да ги применуваат средствата за заштита на растенијата, во согласност со упатствата за нивна употреба.

Член 3

Под растителни болести, во смисла на овој закон, се подразбираат заболувања што се предизвикани од габички, бактерии, вируси, микоплазми или на нив слични организми и од паразитни цветоносни растенија а под растителни штетници — штетни

инсекти, штетни молци, штетни стоговалки, штетни нематоди, штетни полжави, штетни црнци и штетни птици.

Растителните болести и штетници што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: растителни болести или штетници), можат, според штетноста, да бидат карантински и економски штетни.

Карантински растителни болести и штетници, во смисла на овој закон, се растителните болести и штетници кои претставуваат посебна опасност за растенијата што ги напаѓаат и кои, заради спречување на нивното внесување или ширење, бараат преземање мерки за нивно спречување, отстранување или искористување.

Економски штетни растителни болести и штетници се растителните болести и штетници што се распространети во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кои предизвикуваат поголеми штети и можат успешно да се отстрануваат со мерки на одделни држатели на растенија или со посебни мерки на општествено-политичките заедници.

Листите на карантински и економски штетни растителни болести и штетници ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 4

Под растенија, во смисла на овој закон, се подразбираат живи растенија и нивните делови, семе и посадочен материјал, растителни плодови, влакна на предилните растенија, амбалажа од растително потекло, режана дрвена граѓа и шумски сортименти, добиточна храна од растително потекло, земја, органско тубре и други предмети од растително и животинско потекло со кои можат да се пренесуваат растителните болести или штетници.

Под средства за заштита на растенијата, во смисла на овој закон, се подразбираат хемиски и биолошки средства со кои успешно се спречува појавата или се отстрануваат растителни болести и штетници и плевели, материји што им се додаваат на тие средства заради подобрување на нивното дејство, мешаници на средства за заштита на растенијата со вештачки тубрици и материји што се користат за регулирање на растежот на растенијата.

II. СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Член 5

Заради спречување на појавата и ширењето или заради утврдување присуство на растителни болести или штетници, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина може да нареди:

- 1) забрана на одгледување за определено време и на определено подрачје на одделни видови, сорти или клонови на земјоделски и шумски растенија;
- 2) задолжително учество на организациите на здружен труд и на граѓаните во отстранувањето на растителни болести или штетници и користење на нивната опрема за таа цел;
- 3) уништување на растенијата и амбалажата;
- 4) дезинфекција, дезинсекција или дератизација;
- 5) други мерки, според укажаната потреба.

Член 6

Производителите и држателите на растенија, држателите на земјишта, држателите на простории за сместување, преработка и чување на растенија и растителни преработки, уреди за преработка на растенија и на средства за превоз на растенија (во натамошниот текст: држатели на растенија) се должни да вршат преглед на своето земјиште, растенија, простории во кои се сместени растенија или

растителни преработки, уреди за преработка на растенија и на средства за превоз на растенија за појавата на растителна болест или штетник и за преземените мерки да го известат надлежниот орган или најблиската организација на здружен труд што има стручна служба за заштита на растенијата.

Организациите на здружен труд што имаат стручна служба за заштита на растенијата се должни да го известат надлежниот орган за појавата, ширењето или за опасноста од натамошно ширење на растителна болест или штетник за која во својата работа ќе дознаат и да дадат стручна помош при нивното отстранување.

Под стручна помош во смисла на став 2 од овој член се подразбира особено избор на средства за заштита на растенијата, начин и време на нивната употреба.

Член 7

Земјоделските посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на посадочен материјал на повеќегодишни растенија, во текот на вегетацијата подлежат на најмалку двапати на задолжителен здравствен преглед.

Семето и посадочниот материјал што потекнуваат од земјоделски посеви за производство на семе, односно од објекти за производство на шумско семе (поединечни стебла, шумски состојки и сл.) и од објекти за производство на посадочен материјал на повеќе годишни растенија (расадници и др.), што не се здравствено прегледани, не можат да се пуштат во промет ниту да се користат за сопствени потреби.

Задолжителниот здравствен преглед на посевите и објектите од став 1 на овој член го вршат организациите на здружен труд што ќе ги овласти надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Ако на посев или објект од став 1 на овој член при задолжителниот здравствен преглед во текот на вегетацијата се утврди присуство на карантинска или на определна економски штетна растителна болест и штетник ќе се наредат мерки за нивно отстранување и искористување.

За здравствената состојба на посевите и објектите од став 1 на овој член, организацијата на здружен труд од став 3 на овој член издава уверение, ако посевот, односно објектот е здрав. Здравствената состојба на земјоделските посеви за производство на семе се внесува во уверението за признавање на семењскиот посев.

Организацијата на здружен труд од став 3 на овој член за утврдената здравствена состојба на посевите и објектите од став 1 на овој член го известува надлежниот орган за заштита на растенијата.

Протписите за времето и начинот на вршењето на задолжителен здравствен преглед и за мерилата за утврдување на здравствената состојба на посевите и објектите од став 1 на овој член, како и за образемот на уверението за здравствената состојба на посевите и објектите од став 5 на овој член ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи за заштита на растенијата.

Член 8

За производство на растенија не смеат да се употребуваат ниту да се пуштаат во промет семе и посадочен материјал што се заразени со карантинска растителна болест или со штетник. Семе и посадочен материјал не смеат да се употребуваат ниту да се пуштаат во промет ни ако се заразени со определена економска штетна растителна болест или со штетник во процент поголем од процентот што за одделни видови растенија ќе го определи сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Видовите семе што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата мораат, пред пуштањето во промет или пред употребата за сопствено производство, да бидат подложени на дезинфекција односно дезинсекција.

На декларацијата на секое пакување на семе што е подложено на дезинфекција односно на дезинсекција мораат да бидат наведени податоци за тоа со кое средство за заштита на растенијата е извршена дезинфекцијата односно дезинсекцијата како и клаузулата: „Семето е загадено и не смеа да се користи за исхрана на луѓе, домашни животни, риби, птици и на дивеч“.

Одредбата на став 3 од овој член не се однесува на семе што е подложено на дезинсекција со фумигација.

Член 9

Складовите и другите простори за сместување на растенија со спреден потенцијет мораат да имаат уреди за дезинсекција и да ги исполнуваат другите прописани услови за спречување на појавата и за отстранување на растителни болести и штетници.

Условите од став 1 на овој член ги пропишува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 10

Во просторите за сместување, преработка и чување на растенија и во средствата за превоз на растенија, во кои е утврдена растителна болест или штетник, мора да се изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради отстранување на растителната болест или штетник.

Во просторите и средствата од став 1 на овој член во кои е утврдено присуство на карантинска растителна болест или штетник забрането е да се внесуваат или од нив да се изнесуваат растенија и други предмети (уреди, машини и сл.) со кои растителната болест или штетник може да се пренесе, додека растителната болест или штетник не се отстрани.

Член 11

Дезинфекција и дезинсекција на растенијата и дератизација во просторите од член 10 на овој закон може да врши само организација на здружен труд што има работник со соодветна висока стручна подготовка и ги исполнува условите во поглед на техничката опременост што ќе ги пропише надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 12

Мерки за уништување на растенијата можат да се наредат само ако растенијата се заразени со карантинска растителна болест или штетник која не може да се отстрани на друг начин, а не можат да се искористат за други цели без опасност од ширење на карантинската растителна болест или штетник, или ако одгледувањето на тие растенија е забрането.

Мерките за уништување на семе, посадочен материјал и амбалажа можат да се наредат и ако се заразени со определена економски штетна растителна болест или штетник (член 8 став 1) што не може да се отстрани на друг начин, а не може да се искористи за други цели без опасност од ширење на растителните болести или штетници.

Растенија трајно загадени (контаминирани) со средства за заштита на растенијата во количества што се штетни за здравјето на луѓето и на корисните животни, ќе се уништат ако не можат да се искористат за други цели.

Растенијата од став 3 на овој член можат да се користат за други цели само врз основа на соглас-

ност од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, по прибавениот извештај од за тоа посебно овластена научна организација на здружен труд за резултатите од хемиската анализа на мострата и предлогот даден во извештајот за можноста безбедно користење на тие растенија за други цели.

Прописи за начинот на уништување на растенијата од ст. 1 до 3 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 13

Забрането е неовластено да се даваат или да се објавуваат податоци за појавата или за распространетоста на карантинска растителна болест или штетник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Објавување на податоци за појавата и распространетоста на карантинска растителна болест или на штетник се врши според упатството што го пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 14

Органите на Југословенската народна армија преземаат мерки за отстранување на растителни болести и штетници на растенијата и на објектите што ги користи Југословенската народна армија и го известуваат надлежниот орган на собранието на општината на чија територија се наоѓа единицата, односно уставната на Југословенската народна армија, за појавата на растителни болести и штетници и за преземените мерки за нивно отстранување.

Здравствените прегледи на пратки растенија што според одредбите на овој закон се задолжителни, за потребите и во рамките на Југословенската народна армија, ги вршат надлежните служби за заштита на растенијата во Југословенската народна армија.

Прописи за организацијата и работата на службата за заштита на растенијата во Југословенската народна армија донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на народната одбрана.

Член 15

Органите за внатрешните работи, во рамките на своите надлежности, се должни на органите што преземаат мерки за заштита на растенијата од растителни болести и штетници да им даваат, на нивно барање, помош при спроведувањето на мерките за заштита на растенијата предвидени со овој закон.

На барање од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата или од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, помош во спречувањето на ширењето и во отстранувањето на растителните болести и штетници се должни да дадат и единиците на цивилната заштита и единиците на територијалната одбрана. Во случај на голема опасност од ширење на особено опасна растителна болест и штетник, можат да се употребат и единиците на Југословенската народна армија.

III. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ

1. Здравствена контрола на растенијата во внатрешниот промет

Член 16

Растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет ако не се заразени со карантински растителни болести и со штетници.

Семе и посадочен материјал можат да се пуштаат во внатрешен промет ако не се заразени со карантински, како ниту со определени економски штетни растителни болести и со штетници во процент поголем од процентот што за одделни видови семиња и посадочен материјал ќе го утврди сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 17

По исклучок од одредбата на член 16 на овој закон, растенијата што се заразени или се сомнева дека се заразени со карантинска растителна болест или штетник, а семе и посадочен материјал што се заразени или се сомнева дека се заразени и со определена економски штетна растителна болест или штетник (член 8 став 1), можат, под пропишани услови, да се пуштат во внатрешен промет заради индустриска преработка, непосредна потрошувачка или за научни цели.

Прописи за условите за пуштање во промет на растенијата од став 1 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 18

Растенијата од подрачје заражено со карантинска растителна болест или штетник (заражено подрачје), со кои може да се пренесе карантинската растителна болест или штетник и поради која тоа подрачје е прогласено заражено, подлежат на задолжителен здравствен преглед во местото на натоварот пред испраќањето во подрачје што не е заражено со карантинска растителна болест или штетник, или во друго заражено подрачје ако превозот се врши преку незаражено подрачје.

Посадочниот материјал, пред испраќањето од објектот на кој е произведен, подлежи на задолжителен здравствен преглед.

Задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 2 на овој член го врши надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Ако растенијата од став 1 на овој член не се заразени со карантинска, а семето и посадочниот материјал и со определена економски штетна растителна болест или штетник (член 8 став 1), на испраќачот му се издава уверение за здравствената состојба на растенијата во внатрешниот промет, кое важи 15 дена од денот на издавањето. Ако таквите растенија се заразени, ќе се донесе решение за забрана на нивното испраќање.

Подрачјата заразени со карантински растителни болести и штетници ги прогласува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Образец на уверението за здравствената состојба на растенијата од став 4 на овој член пропишува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 19

Организациите на здружен труд што вршат услуги на железнички, поморски, речен, езерски, воздушен, друмски и поштенски сообраќај, други организации на здружен труд и поединци не смеат да пренесуваат растенија од заражено подрачје без уверение за здравствената состојба на растенијата (член 18 став 4).

2. Здравствена контрола на растенијата при увоз, извоз и транзит

Член 20

Растенијата можат да се увезуваат, да се извезуваат и транзитираат само преку определени гранични премини.

Граничните премини од став 1 на овој член ги определува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 21

Пратките растенија што се увезуваат мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба на пратката (сертификат), што го издава надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка. Тие пратки подлежат на задолжителен здравствен преглед на граничната станица за заштита на растенијата.

Со уверението од став 1 на овој член мораат да бидат снабдени и растенијата што поединци ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или ги добиваат со поштенски пратки.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, одделни видови пратки на растенија, што ќе ги определи сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, можат под определени услови да се увезуваат и без уверение за здравствената состојба на пратката, ако со задолжителниот здравствен преглед на граничниот премин се утврди дека не се заразени со карантинска или со определена економски штетна растителна болест или штетник.

Прописите за начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член и за определување на условите од став 3 на овој член ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 22

Освен пратките од член 21 став 3, член 23 став 2 и член 27 став 1 од овој закон, ако пратката растенија што се увезува не е снабдена со уверение за здравствената состојба на пратката (член 21 ст. 1 и 2), граничната станица за заштита на растенијата ќе нареди со решение пратката да му се врати на испраќачот, а ако е во прашање поштенска пратка — да му се врати на испраќачот или да се уништи.

Растенијата што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија без уверение за здравствената состојба (сертификат), граничната станица за заштита на растенијата ќе ги одземе и уништи.

Ако пратката од став 1 на овој член што се увезува односно растенијата од став 2 на овој член што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се снабдени со уверение за здравствената состојба, но со задолжителниот здравствен преглед ќе се утврди дека пратката, односно растенијата се заразени со карантинска растителна болест или штетник, или со определена економски штетна растителна болест или штетник над определениот процент која на местото на увозот не може наполно да се отстрани со дезинфекција или дезинсекција, граничната станица за заштита на растенијата нема да дозволи увоз на таква пратка, односно на такви растенија, туку ќе нареди пратката да се врати или уништи ако постои опасност од ширење на зараза, односно ќе ги одземе и уништи растенијата што одделни лица ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Прописите за начинот на уништувањето на пратките од ст. 1 до 3 на овој член, како и за дозволеният процент на застапеноста на определени економски штетни растителни болести и штетници од став 3 на овој член, ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 23

Пратките растенија што се транзитираат низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија

мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба (сертификат) издаден од надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка и да ги исполнуваат и другите услови пропишани со меѓународен договор и со овој закон.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може да дозволи транзит на пратка растенија иако не е снабдена со уверение за здравствената состојба ако не постои опасност од ширење на зараза и ако земјата увозничка или земјата преку која се транзитира пратката не бара издавање на уверение за здравствената состојба.

Пратките растенија што во транзит низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се транзитираат во отворени превозни средства подлежат на задолжителен здравствен преглед на граничниот премин при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако со задолжителниот здравствен преглед од став 3 на овој член се утврди присуство на карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник во процент поголем од процентот што за одделни видови растенија ќе го утврди сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, граничната станица за заштита на растенијата ќе го забрани транзитот на пратката растенија и ќе нареди таа да се врати, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Прописи за начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од став 3 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 24

При увоз и транзит на пратки растенија, задолжителниот здравствен преглед се врши:

1) на граничниот премин — ако пратката се увезува или транзитира со железнички, речни, езерски, поморски или друмски сообраќајни превозни средства;

2) на местото на царинењето — ако пратката се увезува со средства на поштенскиот или авионскиот сообраќај односно ако се увезува со контейнери.

Железничките станици, поморските пристаништа, речните пристаништа, езерските пристаништа, воздухопловните пристаништа, друмските гранични премини, контейнерските терминали и поштите на царинење на кои се врши задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член, мораат да обезбедат услови за безбедно и квалитетно вршење на здравствен преглед на пратки растенија.

Член 25

Ако граничната станица за заштита на растенијата, при задолжителниот здравствен преглед на пратка растенија која се увезува, не може самата да ја утврди здравствената состојба на пратката, може лабораторискиот преглед да ѝ го довери на стручна или научна организација на здружен труд, што за тоа ќе ја овласти сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 26

Врз пратките растенија што се увезуваат во слободните царински зони или во консигнационни складови во Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на увозот на пратки растенија.

Член 27

Научните организации на здружен труд што се занимаваат со селекција, воведување на нови видо-

ви, сорти, линии и хибриди или со заштита на растенија или што вршат колекционирање или изработка на збирки на растенија можат, врз основа на одобрението од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, да увезуваат мостри на растенија без уверение за здравствената состојба на пратката. Пратките мостри на растенија подлежат на задолжителен здравствен преглед од страна на граничната станица за заштита на растенијата и не смеат да бидат зарзени со карантинска растителна болест или штетник.

Одобрението од став 1 на овој член може да се издаде само ако научната организација на здружен труд што го бара тој увоз има карантински објект за проverka на здравствената состојба на растенијата чиј увоз бара. Научната организација на здружен труд не мора да има карантински објект ако растенијата ги увезува за изработка на колекција или збирка.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може на научните организации на здружен труд за заштита на растенијата, под определени услови, да им одобри увоз на живи паразити и предатори на инсекти, култури, култури на габички, бактерии, вируси, микоплазми и на други организми заради испитување на биолошкото отстранување на штетни инсекти, нематоди и плевели и заради други проучувања.

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат карантинските објекти од став 2 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 28

Пратките растенија што се извезуваат или реекспортираат од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, вклучувајќи ги и растенијата од слободните царински зони и консигнационите складови, подлежат на задолжителен здравствен преглед на местото на натовар и мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба, односно здравствено уверение за реекспорт само ако тоа го бара земјата увозничка или земјата низ која се транзитира пратката.

Задолжителен здравствен преглед и издавање на уверението од став 1 на овој член врши надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, а ако во местото на натовар постои гранична станица за заштита на растенијата — тој преглед го врши и уверението го издава граничната станица.

Ако земјата увозничка или земјата низ која се транзитира пратката бара пратката да биде снабдена со уверение за здравствената состојба, а задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член не е извршен на местото на натовар, преглед на граничниот премин ќе изврши граничната станица за заштита на растенијата, во согласност со меѓународните договори или со прописите на земјата увозничка.

За повеќе пратки растенија што на граничниот премин се групираат во една пратка заради извоз, граничната станица за заштита на растенијата ќе издаде едно уверение за здравствената состојба, ако тоа го бара земјата увозничка или земјата низ која се транзитира пратката.

Ако одделни пратки од став 4 на овој член потекнуваат од заразно подрачје, тие пратки мораат од местото на натовар до местото на групирање да бидат снабдени со уверението за здравствената состојба од член 18 на овој закон.

Ако при прегледот од ст. 1 до 3 на овој член се утврди дека пратката растенија е заразена со растителна болест или штетник поради која е забрането таква пратка да се внесе во земјата увозничка

или во земјата преку која се транзитира таа, надлежниот орган од став 2 на овој член, односно граничната станица за заштита на растенијата нема да дозволи извоз на таква пратка или, во спогодба со испраќачот, ќе нареди преземање и на други потребни мерки.

Прописи за начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 3 на овој член донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, а образецот на уверението за здравствена состојба од став 1 на овој член го пропишува функционерот кој раководе со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 29

Заради спречување на внесување и ширење на карантински растителни болести или штетници од други земји во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, функционерот кој раководе со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може да го ограничи или да го забрани увозот или транзитот на одделни видови растенија низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 30

За пристигањето на пратка растенија што се увезува или транзитира (чл. 21, 23, 26 и 27) и пратката средства за заштита на растенијата (член 49 став 1 точка 2) што се увезува, се должни да ја известат граничната станица за заштита на растенијата железничката транспортна организација на здружен труд — ако пратката пристигнала со железница, а органите на царинската служба — ако пратката се превезува со други средства.

Пратките од став 1 на овој член што се увезуваат или транзитираат не можат да му се издадат на примачот ниту да се превезуваат натаму без потврда од граничната станица за заштита на растенијата дека не се заразени со карантинска растителна болест и штетник или со определена економски штетна растителна болест или штетник (член 22 став 3 и член 23 став 4).

Член 31

Увозниците, извозниците и транзитерите плаќаат надомест за задолжителните здравствени прегледи на растенијата при увозот, извозот и транзитот, и ги поднесуваат трошоците настанати во врска со применувањето на мерките за заштита на растенијата.

IV. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 32

Средствата за заштита на растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет само врз основа на постојана или привремена дозвола што ја издава сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Во дозволата за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата, се внесуваат, покрај другите податоци и податоците за хемиските и физичките својства на средствата и податоците за поблиските услови за нивно користење.

Постојаната дозвола за пуштање на средства за заштита на растенијата во внатрешен промет се издава врз основа на резултатите од хемиско, физичко и биолошко испитување на средствата во најмалку две организации на здружен труд што ќе ги овластат сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и позитивно мислење и предлог од комисијата за средствата за заштита на растенијата што ја формира сојузниот орган на

управата надлежен за работи на заштитата на растенијата.

Испитувања на средства за заштита на растенијата од став 3 на овој член можат да вршат организации на здружен труд што во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите ги исполнуваат соодветните услови што ќе ги пропише сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Организациите на здружен труд што ги исполнуваат тие услови ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, а список на тие организации објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, за средства за заштита на растенијата произведени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од активни материји од кои е произведено идентично средство за заштита на растенијата што веќе се наоѓа во прометот и за кое е издадена постојана дозвола за пуштање во прометот, а во промет е најмалку три години и се покажало како ефикасно, или ако производителот сака да ја обнови дозволата чие важење престанало, може да се издаде постојана дозвола само врз основа на хемиско и физичко испитување за намените и под условите утврдени во дозволите за идентично средство.

Организациите на здружен труд што дале средство за добивање на растенијата произведени или привремена дозвола (чл. 32 и 33) се должни за тоа да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Известувањето содржи податоци за називот на производителот, намената на средството и за условите за неговото користење.

Член 33

Ако средството за заштита на растенијата е произведено во странство од нова активна материја и во странство добило постојана дозвола за пуштање во промет, функционерот кој раководе со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може да издаде привремена дозвола за пуштање во промет на тоа средство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Привремена дозвола за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се издава само врз основа на физичко и хемиско испитување во организациите на здружен труд од член 32 став 4 на овој закон.

Привремената дозвола од став 2 на овој член важи додека средството за заштита на растенијата не ќе се испита во смисла на одредбата од член 32 став 3 на овој закон, но најдолго две години. Важењето на привремената дозвола престанува ако заспаникот на странскиот производител, во рок од 30 дена од денот на добивањето на привремената дозвола, не поднесе барање за добивање на постојана дозвола од член 32 став 3 на овој закон.

Средството за заштита на растенијата од став 1 на овој член може во текот на една година да се увезува и да се пушта во промет само во количествата што се определени во дозволата.

Член 34

Барање за добивање дозвола за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата може да поднесе организација на здружен труд чија дејност е производството на средствата за заштита на растенијата и која го поглед на опремата, уредите и кадрите ги исполнува условите што ги утврди надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Странски производител на средства за заштита на растенијата може да поднесе барање за добивање на дозвола преку организацијата на здружен труд од став 1 на овој член или преку овластениот

застапник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барањето за добивање дозвола се поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Подносителот на барањето за издавање на постојна или привремена дозвола (чл. 32 и 33) е должен кон барањето да приложи извештај за резултатите од испитувањето на тоа средство во организациите од член 32 став 4 на овој закон, како и сета документација за хемиските, физичките и биолошките својства на средствата, а сѐ анскиот производител — заверен препис од постојан, та дозвола, со превод, за пуштање на тоа средство во промет, првенствено, во својата земја или во некоја од европските земји. За секое средство за заштита на растенијата произведено од нова активна материја се приложува и документација за неговите токсиколошки својства.

Кон барањето за издавање на постојана или привремена дозвола за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата што се произведени од нова активна материја, подносителот на барањето, покрај документацијата од став 4 на овој закон, приложува и доказ дека тоа средство токсиколошки е оценето и распоредено во листата на отрови, согласно со сојузниот закон со кој се уредува прометот на отрови.

Прописите за начинот на издавањето на дозволата за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата и за критериумите за оцена на ефикасноста на средствата за заштита на растенијата ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 35

Постојаната дозвола за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата се издава со важност од пет години. По исклучок, на предлог од комисијата од член 32 став 3 на овој закон — функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, зависно од својството на одделно средство за заштита на растенијата, може да определи подолг или покус рок на важењето на дозволата. По истекот на рокот на важењето на дозволата, средството за заштита на растенијата подлежи на повторно испитување, односно ревизија на дозволата заради продолжување на нејзиното важење.

Со повторно испитување, односно со ревизија на дозволата од став 1 на овој член се прозеруваат хемиските и физичките својства на средствата и се усогласуваат условите за нивното користење со сознанијата до кои се дошло во текот на нивното применување.

Производителот на средства за заштита на растенијата е должен на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата најмалку три месеци пред денот на истекот на важењето на дозволата да му поднесе барање за продолжување на важењето на дозволата ако е заинтересиран за тоа средство и натаму да го пушта во внатрешен промет. Кон барањето приложува и извештаи со мислење на организациите од член 32 став 4 на овој закон за резултатите од испитувањето на тоа средство. Ако во тој рок не поднесе барање за продолжување на важењето на дозволата, ќе се донесе решение за престанување на важењето на дозволата.

Ако пред денот на истекот на важењето на дозволата производителот на средства за заштита на растенијата одлучи да престане да произведува определено средство за заштита на растенијата или производството привремено да го запре должен е за тоа, со образложение, да го извести сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата најмалку на три месеци пред денот на престанувањето на производството на тоа средство.

Член 36

Ако средството за заштита на растенијата престане да ги исполнува условите од постојаната, односно привремената дозвола (чл. 32 и 33), или ако во текот на применувањето на средството се утврди дека има негативни својства или дека штетно дејствува врз човекот или човековата средина, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата донесува решение за престанување на важењето на дозволата или за ограничување на применувањето на средството за заштита на растенијата.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, промет, користење или испитување на средствата за заштита на растенијата, како и други организации, органи и поединци кои во својата работа ќе утврдат или узнаат дека определено средство за заштита на растенијата негативно дејствува врз растенијата, човекот или човековата средина, должни се за тоа, без одлагање, да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 37

Биолошки испитувања на средствата за заштита на растенијата произведени од нови активни материи, што не се вршат според член 32 став 3 од овој закон, заради добивање на постојана дозвола, можат да вршат организациите на здружен труд кои, на предлог од надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, ќе ги овласти сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и под условите што ќе ги пропише.

Член 38

Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во внатрешен промет (чл. 32 и 33), за кои дозволата престанала да важи, или чие применување е ограничено се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 39

Средствата за заштита на растенијата што се увезуваат подлежат на преглед на граничната станица за заштита на растенијата заради проверка дали е издадена постојана или привремена дозвола за пуштање на тоа средство во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на пратките средства за заштита на растенијата што се увезуваат во констигациони складови.

Внесување на мостри на средства за заштита на растенијата од странство заради испитување од чл. 32, 33, 35 и 37 на овој закон не може да се врши без претходна согласност од сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Во барањето за добивање согласност, организацијата што го внесува тоа средство мора да наведе податоци за називот на средството, за генеричкиот и хемискиот назив на активната материја и за нејзината содржина, за примачот, граничниот премин и количеството што се увезува, за намената на испитувањето, како и назив и седиште на организацијата во која ќе се врши испитувањето.

Член 40

Граѓаните не можат да внесуваат од странство средства за заштита на растенијата за сопствена употреба за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и кои не се во оригинално пакување.

Член 41

Средство за заштита на растенијата може да се пушти во промет само во оригинално пакување.

Кон средството за заштита на растенијата што се пушта во промет мора да биде приложено упатство за неговата употреба и за начинот на уништување на средството и амбалажата, а на оригиналното пакување на средството за заштита на растенијата мора да се стави пропишаната декларација.

Упатството за употреба на средството мора да биде печатено на сите јазици и писма на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност и да е усогласено со дозволата за пуштање во промет, а декларацијата на пакувањето — на еден од јазиците на народите на Југославија.

Прописите за начинот на декларирање на средствата за заштита на растенијата ги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 42

Средствата за заштита на растенијата можат да се употребуваат само за намените определени во дозволата за пуштање во промет и на начинот определен во упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата. Во упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата мора да биде назначен и начинот на нивната употреба на помали површини.

Средствата за заштита на растенијата не можат да се употребуваат за спречување на растителни болести и штетници или плевел во времето во кое преку растенијата штетно би можеле да дејствуваат врз здравјето на луѓето или корисните организми (каренца).

Времето кога средството за заштита на растенијата не може да се употреби се определува во дозволата за пуштање на средствата за заштита на растенијата во промет (чл. 32 и 33).

На декларацијата и упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата кои, согласно со дозволата за пуштање во внатрешен промет (чл. 32 и 33), можат да се користат од воздухоплов, тоа мора видно да се означи.

Надзор над спроведувањето на мерките за заштита на растенијата од воздухоплов врши надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

Член 43

Држателите на растенија и организациите на здружен труд што употребуваат средства за заштита на растенијата се должни:

1) да се грижат тие средства при употреба да не дојдат во вода врз одгледувани растенија, на земјиште што не се третира со тие средства, во складови на земјоделски производи, објекти за нивна преработка и објекти за одгледување и чување на домашни животни — ако таквата употреба би можеле да го загрози здравјето и животот на луѓето, домашните животни, рибите, пчелите, дивечот и другите корисни организми или да предизвика општување или загадување на одгледуваните растенија (контаминација);

2) да не употребуваат средства за заштита на растенијата што се отровни за пчелите во времето кога постои најголема опасност за труење на пчелите (за време на цутењето на одгледувани растенија) и најдоцна 48 часа пред употребата на средствата, на погоден начин да ги известат за тоа држателите на пчели и корисниците на резервати на дивеч.

Организациите на здружен труд што употребуваат средства за заштита на растенијата се должни да водат евиденција за третирањето на растенијата во поле и на растителните производи во складовите. Во таа евиденција се внесуваат податоци за видот и количеството на употребеното средство за заштита на растенијата и датумот на применувањето и датумот на бербата, односно на жетвата на растенијата.

Член 44

Организациите на здружен труд што се занимаат со спроведување на мерките за заштита на растенијата, мораат за заштита на растенијата да имаат работник со соодветна висока стручна подготовка и потребна опрема, како и да ги исполнуваат другите пропишани услови.

Минимите и уредите за применување на средствата за заштита на растенијата мораат, пред пуштањето во промет, да бидат атестираани и снабдени со упатство за нивното користење за заштита на растенијата.

Член 45

Организациите на здружен труд што се занимаат со промет на средства за заштита на растенијата на големо се должни:

1) да имаат работник со соодветна висока стручна подготовка за заштита на растенијата, кој ќе се грижи за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата;

2) да имаат соодветни простории за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата, што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови.

Член 46

Организациите на здружен труд што се занимаат со промет на средства за заштита на растенијата на мало се должни:

1) во секоја продавница да имаат работник со соодветна стручна подготовка за заштита на растенијата, кој ќе се грижи за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата и на потрошувачите ќе има дана упатства за начинот на употреба на тие средства;

2) да имаат соодветни простории за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата, што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови.

Член 47

Средствата за заштита на растенијата што, врз основа на сојузните прописи, се сметаат за отрови, можат да се пуштаат во промет и да се користат ако, покрај условите предвидени со овој закон, ги исполнуваат и условите предвидени со други сојузни прописи.

Врз средствата за заштита на растенијата што се сметаат за отрови, се применуваат и други сојузни прописи за држење и промет на запални материи.

Член 48

Производителот, односно увозникот на средства за заштита на растенијата е одговорен за заштита на тоа ќе настане поради погрешно или неточно упатство за употреба на средствата.

V. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 49

Здравствена контрола на растенијата во прометот преку државната граница и контрола на средствата за заштита на растенијата при увоз врши граничната станица за заштита на растенија.

Граничните станици за заштита на растенијата се основаат како подрачни организациони единици на сојузниот орган на управата надлежен за работи за заштита на растенијата, за еден или повеќе гранични премини.

Граничните станици за заштита на растенијата ги основа, соединува или укинува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од надлежните органи во републиките и во автономните покраини.

Член 50

Граничната станица за заштита на растенијата, во прометот на растенијата преку државната граница и во контролата на средствата за заштита на растенијата при увозот, ги има особено следните права и должности:

1) да врши здравствена контрола на растенијата во прометот преку државната граница (увоз, извоз и транзит) и да издава уверение за здравствената состојба на пратки растенија ако е овластена за тоа (член 23);

2) да проверува дали за средството за заштита на растенијата што се увезува е издадена постојана или привремена дозвола за пуштање во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) бесплатно да зема мостри од растенијата;

4) да врши преглед на деловните книги и исправите на организациите на здружен труд и на поединци во врска со спроведувањето на прописите за заштита на растенијата во прометот преку државната граница и со контролата на средствата за заштита на растенијата што се увезуваат;

5) да собира податоци и известувања од одговорните и од други лица и да сослушува сведоци и експерти кога е тоа потребно за успешно вршење на неговите работи;

6) да поднесува кривични пријави, како и пријави за стопански престапи и прекршоци поради повреда на одредбите на овој закон;

7) да го контролира спроведувањето на наредените мерки за дезинсекција и дезинфекција, како и на другите мерки што ги наредила врз основа на овластувањето од овој закон.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, граничната станица за заштита на растенијата има особено права и должности:

1) да нареди дезинсекција или дезинфекција на растенијата што се увезуваат или транзитираат — заради спречување на внесување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на растителни болести или штетници, како и на растенијата што се извезуваат — ако тоа го бара земјата увозничка;

2) да забрани увоз или транзит на пратка растенија — ако се утврди дека пратката е заразна со карантинска растителна болест или штетник или со определена економски штетна растителна болест или штетник што на местото на увозот не може да се отстрани со дезинфекција или дезинсекција;

3) привремено да го одземе предметот со кој е извршен стопански престап или прекршок од овој закон;

4) да нареди преземање и на други мерки за заштита на растенијата, во согласност со овој закон и со обврските според меѓународните договори за заштита на растенијата.

Член 51

Против решението на граничната станица за заштита на растенијата може да се изјави жалба до функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Член 52

Работите од член 50 став 1 ги врши и решенијата за мерките од член 50 став 2 од овој закон ги донесува сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата во граничната станица за заштита на растенијата.

VI. КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И УВОЗНИЦИТЕ

Член 53

Контрола на средствата за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или кај увозниците, заради утврдување дали им одговараат на условите од дозволата за пуштање во промет или на другите услови пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата преку функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата (сојузниот инспектор за заштита на растенијата).

Член 54

Во вршењето на работите од член 53 на овој закон сојузниот инспектор за заштита на растенијата има права и должности:

1) да врши контрола на средствата за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или увозниците пред нивното пуштање во промет;

2) бесплатно да зема мостри од средствата за заштита на растенијата заради нивно испитување;

3) да предлага донесување на решенија за забрана на пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата што не им одговараат на условите од дозволата за пуштање во промет;

4) да врши преглед на деловните книги и на исправите на организациите на здружен труд што спроведуваат или увезуваат средства за заштита на растенијата, во врска со спроведувањето на прописите за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата;

5) да собира податоци и известувања од одговорните и други лица и да сослушува сведоци и експерти кога тоа е потребно за успешно вршење на неговите работи;

6) да поднесува кривични пријави и пријави за стопански престапи и прекршоци поради повреда на одредбите од овој закон.

Решение за забрана на пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или увозниците донесува, на предлог од сојузниот инспектор за заштита на растенијата, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Испитувањето на мострите на средствата за заштита на растенијата што ги зема сојузниот инспектор за заштита на растенијата го врши организацијата на здружен труд од член 32 став 3 на овој закон.

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПОГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН КОГА НЕПОСРЕДЕН НАДЗОР ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И ВО АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 55

Во остварувањето на одговорноста на сојузните органи за извршување на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, кога непосреден надзор над применувањето на тие прописи вршат органите во републиките и во автономните покраини, сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата има права и должности:

1) на надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина да им дава задолжителни инструкции, ако тоа во интерес на целата земја е неопходно за единствено применување на тие прописи;

2) во случаите во кои надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина не ќе изврши определена управна работа врз основа на овластувањата од овој закон, а неизвршувањето на таа управна работа може да предизвика потешки штетни последици — да ја изврши таа работа и за тоа да го извести Сојузниот извршен совет.

Надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина се должни на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата да му доставуваат редовни извештаи за извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, како и податоци за појава и за преземените мерки врз спречувањето и отстранувањето на растителните болести и штетници.

Прописи за доставувањето на извештаи и податоци од став 2 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

VIII. ОВЛАСТУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 56

Покрај правата и должностите определени со одредбите на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата:

1) ги следи појавите и движењето на растителните болести и штетници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство;

2) може да забрани за определено време и на определено подрачје да се одгледуваат одделни видови, сорти или клонови на земјоделски или шумски растенија.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата е должен за појавите и движењето на растителните болести и штетници да ги известува надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина и сојузниот орган на управата надлежен за работи на народната одбрана.

Член 57

Заради спречување на внесување и ширење на растителни болести и штетници од други земји и заради илочно отстранување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може:

1) да нареди определен дел од границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да се стави под постојан здравствен надзор и во граничното подрачје да се спроведат:

— забрана за определено време и на определено подрачје да се одгледуваат одделни видови, сорти или клонови на земјоделски и шумски растенија;

— ограничување или забрана на прометот на одделни видови растенија;

2) да им ограничи или забрани на лица преминување на државната граница, ако во поголеми размери на граничното подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во соседна земја се појави карантинска растителна болест или штетник;

3) да определи карантински надзор над одделни видови растенија што се увезуваат заради одгледување;

4) да нареди организирање на стручни прегледи на земјиштето, објектите и растенијата во граничното подрачје — заради откривање на карантински растителни болести и штетници.

IX. НАДОМЕСТИ И ТРОШОЦИ

Член 58

Височината на надоместот за задолжителните прегледи на растенијата во прометот преку државната граница (увоз, транзит и извоз), што ќе ги изврши сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата во граничната станица за заштита на растенијата, ја определува Сојузниот извршен совет.

Средствата од наплатените надомести од став 1 на овој член се приход на федерацијата.

Член 59

Трошоците за испитување на средствата за заштита на растенијата во постапката за издавање дозвола за нивно пуштање во промет (постојана и привремена), како и во постапката за повторно испитување ги поднесува организацијата на здружен труд што го поднела барањето за добивање дозвола.

Трошоците за испитување на средствата за заштита на растенијата што се извршени по барање од сојузниот инспектор за заштита на растенијата ги поднесува организацијата на здружен труд од која се земени тие мостри заради испитување — ако средството не им одговара на условите од дозволата за пуштање во промет на тоа средство, односно сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата — ако средството им одговара на условите од дозволата.

X. ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗНАЦИ НА ИНСПЕКТОРИТЕ

Член 60

Сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата (член 52) и сојузниот инспектор за заштита на растенијата (член 53) мораат да имаат легитимации со кои се утврдува нивното својство на сојузен инспектор, а сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата — и знак на сојузен граничен инспектор.

Легитимациите и знакот од став 1 на овој член ги пропишува и издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Со парична казна од 40.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет или употреби за производство на растенија семе или посадотен материјал што се заразени со карантинска или со определена економски штетна растителна болест или штетник, па поради тоа ќе дојде до ширење на растителната болест или штетник (член 8 став 1);

2) ако од подрачје заразено со карантинска растителна болест или штетник, без задолжителен здравствен преглед, испрати растение во подрачје што не е заразено со таа растителна болест или штетник, или ако такво растение преку незапазено подрачје превезува во заразено подрачје, па поради тоа ќе дојде до ширење на растителната болест или штетник (член 18 став 1);

3) ако увезе или транзитира одделни видови растенија чиј увоз или транзит е ограничен или забранет, па поради тоа ќе дојде до внесување во земјата карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник (член 29);

4) ако пушти во промет средство за заштита на растенијата без постојана или привремена дозвола (член 32 став 1) или ако пушти во промет средство за заштита на растенијата за кое е донесено решение за престанување на важењето на дозволата (член 35 став 3 и член 36 став 1).

5) ако употреби средство за заштита на растенијата во време кога тоа преку третираното растение штетно дејствува врз здравјето на луѓото или корисните организми (член 42 став 2);

6) ако во граничното подрачје одгледува видови, сорти или клонови на земјоделски или шумски растенија чие одгледување е забрането (член 57 точка 1 алинеја 1);

7) ако во граничното подрачје пушти во промет растение чие пуштање во промет е забрането или ограничено (член 57 точка 1 алинеја 2).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 4.000 до 50.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 62

Со парична казна од 20.000 до 600.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако видови, на семе определени со сојузен пропис пушти во промет или ги употреби за сопствено производство пред извршена дезинфекција или дезинсекција (член 8 став 2);

2) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација на просториите за сместување, преработка или чување на растенијата или на средствата за превоз на растенијата во кои е утврдена растителна болест или штетник (член 10 став 1);

3) ако во просторијата за сместување, преработка и чување на растенијата или во средствата за превоз на растенијата во кои е утврдено присуство на карантинска растителна болест или штетник внесува или од нив изнесува растенија или други предмети со кои растителната болест или штетник може да се пренесе (член 10 став 2);

4) ако растенијата што се трајно загадени (контаминирани) со средства за заштита на растенијата ги користи за исхрана на луѓе или на корисни животни без согласност од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина (член 12 став 4);

5) ако неовластено дава или објавува податоци за појавата или распространетоста на карантински растителни болести или штетници или ги дава и објавува надвор од пропишаното упатство (член 13 став 1);

6) ако не го извести, во пропишаниот рок, надлежниот орган за престанокот на производството пред денот на истекот на важењето на дозволата или за привременото запирање на производството на средства за заштита на растенијата (член 35 став 4);

7) ако не го извести надлежниот орган за средството за заштита на растенијата за кое во својата работа ќе утврди или уснае дека нестатиено дејствува врз растенијата, човекот или човечката средина (член 36 став 2);

8) ако средствата за заштита на растенијата не ги пушти во промет во оригинално пакување, или ако ги пушти во промет без упатство за употреба, без пропишана декларација, или ако упатството или декларацијата не ги содржат сите пропишани елементи (член 41 и член 42 ст. 1 и 4).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 40.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 63

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет или употреби за производство на растенија, семе или посадочен материјал што се заразни со карантинска или со определена економски штетна растителна болест или штетник а не ќе дојде до зараза (член 8 став 1);

2) ако на декларацијата на секое пакување на семе што е подложено на дезинфекција или на дезинсекција не биде означено средството со кое таа дезинфекција или дезинсекција е извршена или не биде втисната пропишаната клаузула (член 8 став 3);

3) ако видно не се означи средството за заштита на растенијата што може да се користи од воздухоплов или ако од воздухоплов се применува средство за заштита на растенијата што не е означено за таа цел (член 42 став 4);

4) ако од подрачје заразено со карантинска растителна болест или штетник, без задолжителниот здравствен преглед, испрати растенија во друго подрачје кое не е заразено со таа растителна болест или штетник, или ако таквите растенија ги превезе преку незаразено подрачје во друго заразено подрачје, а не ќе дојде до зараза (член 18 став 1);

5) ако без задолжителен здравствен преглед испрати посадочен материјал од објект на кој е произведен (член 18 став 2);

6) ако увезе или транзитира одделни видови растенија чиј увоз или транзит е ограничен или забранет, а не ќе дојде до зараза (член 29).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 64

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во внатрешниот промет превезе растенија од заразено подрачје без уверение за здравствената состојба, а здравствениот преглед на тие растенија е задолжителен (член 19);

2) ако без одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата увезе живи паразити и предатори на инсекти, култури на габички, бактерии, вируси, микоплазми или други организми (член 27 став 3);

3) ако врши претходно биолошко испитување на средствата за заштита на растенијата без овластување на функционерот кој раководе со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата (член 37);

4) ако сојузниот инспектор за заштита на растенијата го спречи или му го отежне вршењето на контрола или не му ги даде потребните податоци со кои располага (член 54);

5) ако не ги изврши наредените мерки на надлежниот инспектор за заштита на растенијата (чл. 50 и 52).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 65

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако увезе, транзитира или извезе пратки растенија вон од определените гранични премини (член 20);

2) ако увезе пратка растенија пред извршениот задолжителен здравствен преглед (член 21 став 1);

3) ако пратки растенија што во транзит низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат или се превезуваат во отворени превозни средства не ги подложи на задолжителен здравствен преглед на определен граничен премин при влегувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 23 став 3);

4) ако извезе пратка растенија без уверение за здравствената состојба на пратката кога уверението е задолжително (член 28 ст. 1 и 2);

5) ако издаде или натаму превезе пратка растенија што се увезува или транзитира без потврда од граничната станица за заштита на растенијата дека не се заразени со карантинска растителна болест и штетник или со определена економска штетна растителна болест или штетник (член 39 став 2);

6) ако увезе средство за заштита на растенија пред извршениот задолжителен преглед од страна на граничната станица за заштита на растенијата (член 39 ст. 1 и 2);

7) ако при употребата на средствата за заштита на растенијата не ги преземе мерките определени во член 43 став 1 точ. 1 и 2 од овој закон;

8) ако за заштита на растенијата нема работник со соодветна стручна подготовка (член 44, член 45, точка 1 и член 46 точка 1);

9) ако нема потребна опрема или не ги исполнува другите пропишани услови (член 44);

10) ако нема соодветни просторни за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата или ако тие простори не ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови (член 45 точка 2 и член 46 точка 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 66

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не го извести надлежниот орган или најблиската организација на здружен труд која има стручна служба за заштита на растенијата за појава на растителна болест или штетник (член 6 став 1);

2) ако не го извести надлежниот орган за појава, ширење или опасност од натамошно ширење на растителна болест или штетник за која ќе узнае (член 6 став 2);

3) ако не ја даде бараната стручна помош при сузбивањето на растителна болест или штетник (член 6 став 2);

4) ако неопластено даде или објави податоци за појава или за распространетост на карантинска растителна болест или штетник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 13);

5) ако не ја извести граничната станица за заштита на растенијата за пратка растенија што се увезува или транзитира, а која втасала со железница (член 39 став 1);

6) ако не води евиденција или не води уредна евиденција за третирањето на растенијата во поле или растителните производи во складови од член 43 став 2 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 6.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 67

Со парична казна од 600 до 12.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што ќе изврши некое од дејствијата од чл. 61 до 66 на овој закон.

Член 68

За прекршокот од чл. 64 до 66 на овој закон може, покрај казната, да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите што се употребени за извршување на прекршоците или се прибавени, односно настанале со извршување на прекршокот, и заштитна мерка одземање на имотната корист прибавена со извршувањето на прекршокот.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Дозволите за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата, издадени според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76) важат до истекот на рокот за кој се издадени.

Член 70

Прописите донесени врз основа на овластувањата од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/76) остануваат во сила.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, прописите донесени според одредбите на чл. 3, 7, 8, 16, 21, 22, 23, 28, 34, и 40 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја престануваат да важат по истекот на шест месеци од денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/82).

Обврските од член 42 став 4 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја се применуваат по истекот на рокот од една година од денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/82).

817.

Врз основа на член 233 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 103 од Законот за Службата на општественото книговодство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Сојузниот собор од 3 декември 1982 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 декември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се разрешува од должноста заменик на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија д-р Милое Николиќ.

2. За заменик на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија се именува Момчило Томиќ, помошник на сојузниот секретар за финансии.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 128
15 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Антон Вратуша, с. р.

818.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 7 декември 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

Член 1

Во Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82) точка 2 се менува и гласи:

„2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука изнесува 6,00 динари по еден поминат километар.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-15/82-013
7 декември 1982 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Шандор Добо, с. р.

819.

Врз основа на член 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/81 и 13/82), по член 7 се додава нов член 8, кој гласи:

„На органот во материјални трошоци му се признаваат износите на дневниците за службено патување намалени за 50% за извршено службено патување во земјата од списокот број 1, односно намалени за 35% за извршено службено патување во земјата од списокот број 2, и издатокот за ноќевање во хотел ако во налогот за службено патување е одобрено да се признаат сторените трошоци за ноќевање во хотел според поднесените сметки, со тоа што хотелските трошоци не можат да преминат 70% од дневницата што припаѓа.“

Списоците бр. 1 и 2 од став 1 на овој член се отпечатаени кон оваа уредба и претставуваат нејзин составен дел.

Ако во смисла на одредбата од став 1 на овој член не се поднесе сметка за ноќевање во хотел дневницата што припаѓа се намалува за 40%.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 573

2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

СПИСОК БРОЈ 1

кон Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Андора | 19. Канада |
| 2. Заедница на Австралија | 20. НР Кина |
| 3. Република Австрија | 21. ДНР Кореја |
| 4. Кралство Белгија | 22. Република Куба |
| 5. НР Бутарија | 23. Кнежевство Лихтенштајн |
| 6. Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска | 24. Велико Војводство Луксембург |
| 7. Социјалистичка Република Виетнам | 25. НР Унгарија |
| 8. Кралство Данска | 26. Кнежевство Монако |
| 9. Република Финска | 27. Нов Зеланд |
| 10. Француска Република | 28. Кралство Норвешка |
| 11. Хеленска Република Грција | 29. НР Полска |
| 12. Кралство Холандија | 30. Република Португалија |
| 13. Држава Израел | 31. Социјалистичка Република Романија |
| 14. Ирска | 32. Република Сап Марино |
| 15. Република Исланд | 33. Соединати Американски Држави |
| 16. Италијанска Република | 34. СР Германија |
| 17. Јапонија | 35. Шпанска Држава |
| 18. Демократска Кампучија | 36. Швајцарска Конфедерација |
| | 37. Кралство Шведска |

СПИСОК БРОЈ 2

кон Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци

- | | |
|--|--|
| 1. Народна Социјалистичка Република Албанија | 3. Народна Демократска Република Алжир |
| 2. Демократска Република Авганистан | 4. Народна Република Ангола |

- | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 5. Република Аргентина | 50. Република Кипар | 93. Овста Луција | 110. Република Уганда |
| 6. Заедница на Бахамите | 51. Република Колумбија | 94. Република Сенегал | 111. Обединети Арапски Емирати |
| 7. Држава Бахреин | 52. Народна Република Конго | 95. Република Сејшели | 112. Источна Република Уругвај |
| 8. Народна Република Бангладеш | 53. Сојузна Исламска Република Комори | 96. Република Сиера Леоне | 113. Република Филипини |
| 9. Барбадос | 54. Република Кореја | 97. Република Сингапур | 114. Фиџи |
| 10. Народна Република Бенин | 55. Република Костарика | 98. Сирииска Арапска Република | 115. Република Хаити |
| 11. Република Боцвана | 56. Држава Кувајт | 99. Соломонски Острови | 116. Република Хондурас |
| 12. Република Боливија | 57. Лаоска Народна Демократска Република | 100. Сомалиска Демократска Република | 117. Централноафриканска Република |
| 13. Федеративна Република Бразил | 58. Либанска Република | 101. Демократска Република Судан | 118. Република Чад |
| 14. Социјалистичка Република на Сојузот на Бурма | 59. Република Либериа | 102. Република Суриман | 119. Република Чиле |
| 15. Република Бурунди | 60. Социјалистичка Народна Либиска Арапска Џамахирија | 103. Кралство Тајланд | 120. ЧСР |
| 16. Кралство Бутан | 61. Кралство Лесото | 104. Обединета Република Танзанија | 121. Република Џибути |
| 17. Република Вануату | 62. Демократска Република Мадагаскар | 105. Република Того | 122. Демократска Социјалистичка Република Шри Ланка |
| 18. Република Венецуела | 63. Република Малави | 106. Кралство Тонга | 123. Германска Демократска Република |
| 19. Република Горна Волта | 64. Република Малдиви | 107. Република Тринидад и Тобаго | |
| 20. Габонска Република | 65. Малезија | 108. Туниска Република | |
| 21. Република Гамбија | 66. Република Мали | 109. Тувалу | |
| 22. Република Гана | 67. Република Малта | | |
| 23. Здружена Република Гвајана | 68. Кралство Мароко | | |
| 24. Република Гватемала | 69. Исламска Република Мавританија | | |
| 25. Република Гвинеја | 70. Маврициус | | |
| 26. Република Гвинеја Бисао | 71. Соединети Држави на Мексико | | |
| 27. Гренада | 72. Народна Република Мозамбик | | |
| 28. Доминиканска Заедница | 73. Народна Република Монголија | | |
| 29. Доминиканска Република | 74. Кралство Непал | | |
| 30. Арапска Република Египет | 75. Република Нигер | | |
| 31. Република Еквадор | 76. Сојузна Република Нигерија | | |
| 32. Република Екваторијална Гвинеја | 77. Република Никарагва | | |
| 33. Етиопија | 78. Република Преторија на Слоновата Коска | | |
| 34. Република Заир | 79. Султанат Оман | | |
| 35. Република Замбија | 80. Палестинска ослободителна организација — Областа на Газа | | |
| 36. Република Зимбабве | 81. Исламска Република Пакистан | | |
| 37. Зеленоортска Република | 82. Република Панама | | |
| 38. Република Индија | 83. Папуа Нова Гвинеја | | |
| 39. Република Индонезија | 84. Република Парагвај | | |
| 40. Исламска Република Иран | 85. Република Перу | | |
| 41. Република Ирак | 86. Република Руанда | | |
| 42. Јамајка | 87. СССР | | |
| 43. Арапска Република Јемен | 88. Република Ел Салвадор | | |
| 44. Народна Демократска Република Јемен | 89. Независна Држава Западна Самоа | | |
| 45. Хашемитско Кралство Јордан | 90. Демократска Република Сао Томе и Принсипе | | |
| 46. Сојузна Република Камерун | 91. Кралство Саудиска Арабија | | |
| 47. Демократска Кампучија | 92. Кралство Свазиленд (Нгвана) | | |

320.

Врз основа на член 9 став 2 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ИТО ГИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ВО СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Основницата за усогласување на личните доходи на функционерите и на раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен совет во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби во Сојузниот извршен совет се определува во износ од 9.040 динари, со важност од 1 јули 1982 година.

2. Право на усогласување на личните доходи од точка 1 на оваа одлука имаат и функционерите и раководните работници на располагање што го користат правото од работниот однос врз основа на одредбата од член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Б. п. бр. 559

26 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

821.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на времето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/32), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕТО НА СРЕДНОСЕРОНСКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1983 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1983 година започнува од 27 март во 2 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден час однапред времето во 2 h 00 min 00 s, се смета како 3 h 00 min 00 s.

2. Летното сметање на времето во 1983 година завршува со 25 септември во 3 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден час наозад времето во 3h 00 min 00 s, се смета како 2 h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 25 септември 1983 година, поради поместување за еден час наозад, се појавува двапати помеѓу 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, се означува — првиот како час 2 А, а вториот — како час 2 В.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 560
26 ноември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звонко Драган, с.р.

822.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/79) точка 11 се брише.

2. Точка 13 се менува и гласи:

„13. За преглед на мерила намислени за извоз, што се врши по барање на странка, се наплатува 25% од надоместот пропишан со оваа одлука и со соодветните тарифни броеви на Тарифата.

За преглед на мерила што се врши во службените простории на органот на контролата се наплатува 50% од надоместот предвиден со оваа одлука и со Тарифата.“

3. Во точка 20 зборовите: „од 200 до 250 динари,“ се заменуваат со зборовите: „од 400 до 500 динари“.

4. Тарифата на надоместите за преглед и за типско испитување на мерилата се менува и гласи:

ТАРИФА**НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ЗА ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА****I. НАДОМЕСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА**

А. Мерила за должина

Тар. број 1

Дин/парче

1. Мерила за должина, со трговска класа на точност:
 - 1) едноставни мерила од дрво и сличен материјал во облик на стап:
 - а) до 2 m 8
 - б) над 2 m 20
 - 2) едноставни мерила од метал во облик на стап (ленири, летви и сл.):
 - а) до 2 m 20
 - б) над 2 m 100
 - 3) сложиви мерила на зглобови, од дрво и од сличен материјал 4
 - 4) сложиви мерила на зглобови, од метал 6
 - 5) мерни ленти:
 - а) до 3 m 4
 - б) над 3 до 10 m 40
 - в) над 10 до 50 m 200
 - г) над 50 m 300
 - 6) мерни ленти со висулец:
 - а) до 3 m 8
 - б) над 3 до 10 m 80
 - в) над 10 до 50 m 400
 - г) над 50 m 600
 - 7) мерила за дебелина (подвижни мерила) од дрво и од метал 10
2. Справи за мерење должина:
 - 1) справи за мерење должина со премостување (на жица и кабел, на текстилни ленти, гајтани и тантели, на текстилни ткасини и трикотажа, на завоен материјал, на хартија, на покривна хартија, на фолии, тапети, подни облоги, жичено ткаење и др.) 200
 - 2) справи за мерење должина на текстил со полагање 300
 - 3) справи за контрола на широчина и надвишување на колосек 200
3. Паралелни гранични мерила:
 - 1) ако прегледот се врши со споредбен метод:
 - а) до 25 mm 16
 - б) над 25 до 100 mm 20
 - в) над 100 до 500 mm 40
 - г) над 500 mm 60
 - 2) ако прегледот се врши со апсолутен метод:
 - а) до 25 mm 100
 - б) над 25 mm 140

	Дин/парче	Дин/парче
Тар. број 2		
Таксаметри	300	
Б. Мерила за површина		
Тар. број 3		
1. Планиметри	160	
2. Справи за мерење површина	320	
В. Мерила за зафатнина		
Тар. број 4		
Мерила за зафатнина на цврсти материјали:		
1) мерила за сипливи материјали со трговска класа на точност	14	
2) рамки за дрва	20	
3) сандаци, рамки и други мерила за градежен материјал	80	
Тар. број 5		
Мерила за зафатнина на течности:		
1) лабораториски мерила за течности (мерни шишиња, мерни цилиндри, пипети и бирети)	30	
2) медицински инјекциони шприцеви — стаклени	6	
3) медицински инјекциони шприцеви за еднократна употреба — пластични	0,20	
4) угостителски садови (чаши, шишиња, бокали)	0,30	
5) буриња и каци, за секои започнати 100 литри зафатнина по	10	
6) канти	20	
7) балони	10	
8) мерни садови	4	
9) млекомери	30	
10) справи со мерни садови, според вкупната зафатнина на тие садови:		
а) до 5 dm ³ (литри)	20	
б) над 5 dm ³ (литри)	30	
Тар. број 6		
Цистерни, резервоари, танкови и танкери, со или без поделба, што се испитуваат по сув или мокар пат:		
1) цистерни:		
а) до 5 m ³ зафатнина, за секој 0,1 m ³ по	12	
б) над 5 m ³ зафатнина, за секој натамошен започнат 1 m ³ уште по	60	
2) резервоари:		
а) до 5 m ³ зафатнина, за секој 0,1 m ³ по	12	
б) над 5 до 50 m ³ зафатнина, за секој натамошен започнат 1 m ³ уште по	60	
в) над 50 m ³ зафатнина, за секои натамошни започнати 50 m ³ уште по	60	
3) танкови и танкери:		
а) до 50 m ³ зафатнина, за секоја комора	2.000	
б) над 50 m ³ зафатнина, за секоја комора и за сите натамошни започнати 50 m ³ уште по	80	
Тар. број 7		
Водомери:		
а) до 10 m ³ /h	20	
б) над 10 до 50 m ³ /h	60	
в) над 50 до 100 m ³ /h	100	
г) над 100 до 200 m ³ /h	160	
д) над 200 до 500 m ³ /h	400	
е) над 500 m ³ /h, за секои натамошни започнати 500 m ³ /h уште по	200	
Тар. број 8		
Проточни мерила за течни горива, мазиwa и други течности:		
1) справи за мерење течни горива, мазиwa и други течности:		
а) до 50 l/min	200	
б) над 50 до 200 l/min	300	
в) над 200 до 500 l/min	500	
г) над 500 до 1 000 l/min	600	
д) над 1 000 до 2 000 l/min	1.200	
е) над 2 000 l/min, за секои натамошни започнати 1 000 l/min уште по	200	
2) справи за мерење на мешаница на течни горива, по справа	400	
3) справи за мерење на течен гас	1.000	
Тар. број 9		
Мерила за зафатнина на гасови:		
1) гасомери со течност:		
а) до 15 m ³ /h	200	
б) над 15 до 250 m ³ /h	300	
2) гасомери со мегови:		
а) до 16 m ³ /h	40	
б) над 16 до 250 m ³ /h	200	
3) гасомери со ретациони клипови:		
а) до 250 m ³ /h	300	
4) гасомери со турбина:		
а) до 4 000 m ³ /h	400	
б) над 4 000 до 7 000 m ³ /h	600	
Г. Мерила за маса		
Тар. број 10		
Тегови:		
1) класа на точност M ₁ :		
а) до 200 g	5	
б) над 200 g	10	
2) класа на точност M ₁	24	
3) класа на точност F ₁ и F ₂	30	

	Дин/парче		Дин/парче
4) контролни тегови (класа на точност М) што на преглед ги поднесуваат производителите и лицата што исправаат и преправаат мерила:		2) за преглед на ваги за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски ваги за мерење на кабести, зрнести, прашочни, течни и други материјали, а со кои се мерат повеќе видови материјали:	
а) до 50 kg	20	а) до 50 kg	800
б) над 50 kg	1.000	б) над 50 до 500 kg	2.000
		в) над 500 kg	4.000
Тар. број 11		3) ваги на транспортна лента	2.000
1. Ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност <u>I</u> и <u>II</u> :		Тар. број 12	
1) прецизни ваги	120	1. Справи за мерење на зафатнинска (хектолитарска) маса на жито:	
2) аналитички ваги	200	а) од $\frac{1}{4}$ dm ³ (литри)	100
2. Ваги со неавтоматско функционирање со класа на точност <u>III</u> и <u>IV</u> :		б) од 1 dm ³ (литри)	120
1) вага со постојана положба на рамнотежата:		2. Справи за мерење на влажноста на жито	500
а) до 20 kg	24	Д. Мерила за зафатнинска маса	
б) над 20 до 500 kg	80	Тар. број 13	
в) над 500 до 5 000 kg	200	1. Ареометри, со и без термометар	40
г) над 5 000 до 20 000 kg	1.000	2. Алкохолметри, со и без термометар	40
д) над 20 000 до 50 000 kg	2.000	3. Ебулиоскопи	200
е) над 50 000 kg за секои натамошни започнати 10 000 kg уште по	400	4. Бутирометри за млеко, павлака и сирење	8
2) ваги со променлива положба на рамнотежата:		Г. Мерила за притисок (напон)	
а) до 20 kg	72	Тар. број 14	
б) над 20 до 500 kg	240	Манометри, вакуумметри и мановакуумметри, со еластичен мерен елемент:	
в) над 500 до 5 000 kg	600	1) манометри и вакуумметри со класа на точност 2,0 и 1,6 (погонски)	40
г) над 5 000 до 20 000 kg	3.000	2) манометри за мерење на крвен притисок	40
д) над 20 000 до 50 000 kg	6.000	3) манометри за мерење на притисок во пневматици (рачни и стационарни)	60
е) над 50 000 kg, за секои натамошни започнати 10 000 kg уште по	1.200	4) мановакуумметри со класа на точност 2,0 и 1,6 (погонски)	60
3) електромеханички ваги со мерни претворувачи:		5) манометри и вакуумметри со класа на точност 1 и 0,6 (прецизни)	80
а) до 20 kg	250	6) мановакуумметри со класа на точност 1 и 0,6 (прецизни)	180
б) над 20 до 500 kg	600	7) манометри и вакуумметри со класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски)	240
в) над 500 до 5 000 kg	1.500	8) мановакуумметри со класа на точност 0,3, 0,2 и 0,1 (лабораториски)	300
г) над 5 000 до 20 000 kg	7.500	Е. Мерила за енергија и за количество на топлота	
д) над 20 000 до 50 000 kg	15.000	Тар. број 15	
е) над 50 000 kg, за секои натамошни започнати 10 000 kg, уште по	2.500	1. Индукциони броила за активна електрична енергија со класа на точност 2,5 и 2 и за реактивна енергија со класа на точност 3	
4) мерна направа на вага	400	1) монофазно броило со еднотарифен бројник	24
5) контролна вага што на преглед ја поднесуваат производителите и лицата што исправаат и преправаат мерила:			
— до 50 kg	400		
— над 50 kg	2.000		
3. Ваги со автоматско и полуавтоматско функционирање:			
1) за преглед на вага за мерење на еднакви количества, ваги и машини за пакување, ваги за дозирање на компоненти и други автоматски и полуавтоматски ваги за мерење на кабести, зрнести, прашочни, течни и други материјали, а со кои се мери само еден вид материјал:			
а) до 50 kg	400		
б) над 50 до 500 kg	1.000		
в) над 500 kg	2.000		

	Дин/парче		Дин/парче
2) монофазно броило со тарифни или додатни направи	30	г) струен трансформатор SI 420 за секој натамошен опсег или друго јадро, надоместот од тар. став 2 на овој тарифен број се зголемува уште за 10%	1400
3) трофазно броило со два, односно со три системи за задвижување и со еднотарифен бројник	50		
4) трофазно броило со два, односно со три системи за задвижување и со тарифни и додатни направи	80	S. Мерила за електричен напон	
2. Индукциони броила за активна електрична енергија со класа на точност 1 и 0,5:		Тар. број 18	
1) трофазно броило со два односно со три системи за задвижување со еднотарифен бројник	400	Напонски мерни трансформатори:	
2) трофазно броило со два, односно со три системи за задвижување и со тарифни и додатни направи	500	1) напонски мерни трансформатори, според напонот:	
3. Статички (електронски) броила на активна електрична енергија со класа на точност 0,2S (0,2) и 0,5S (0,5) и статички броила за реактивна електрична енергија:		а) трансформатор SI 38	60
1) монофазно броило со еднотарифен бројник	500	б) трансформатор SI 123	400
2) монофазно броило со тарифни или додатни направи	600	в) трансформатор SI 245	600
3) трофазно броило со еднотарифен бројник	700	г) трансформатор SI 420 за секој натамошен опсег или друго натамошно намотување, надоместот од тар. став 1 на овој тарифен број се зголемува уште за 10%	1.000
4) трофазно броило со тарифни и додатни направи	800	2) капацитивни напонски трансформатори:	
за преглед на статички (електронски) броила што се наменети за мерење на електрична енергија во обете насоки, надоместот од тар. став 3 на овој тарифен број се зголемува за уште 30%		за капацитивни напонски трансформатори надоместот изнесува 50% повеќе од износите предвидени во тар. став 1 на овој тарифен број, а според истиот ред на напонот	
4. Мерила за количество на топлота (калориметри)		И. Мерила за време	
Ж. Мерила за моќност		Тар. број 19	
Тар. број 16		1. Вклопни часовници, со вклопник за максимум и без вклопник за максимум	80
Ватметри	600	2. Механички и електромеханички секундомери	60
3. Мерила за јачина на електрична струја		3. Електронски секундомери, со сметач на грешка и без сметач на грешки	400
Тар. број 17		4. Механички часовници за паркирање на возила	60
Струјни мерни трансформатори:		5. Електронски часовници за збирно паркирање на возила на паркиралишта и во гаражи	240
1) струјни мерни трансформатори до SI 3,6 за основен опсег:		6. Вибрографи	400
а) до 1 000 А номинална струја	50	К. Мерила за температура	
б) над 1 000 до 5 000 А	80	Тар. број 20	
в) над 5 000 до 10 000 А	120	Термометри	
за секој натамошен опсег или друго јадро, надоместот од тар. став 1 на овој тарифен број се зголемува уште за	20	1) медицински термометри за мерење на телесната температура (хумани и ветеринарски)	4
2) струјни мерни трансформатори над SI 3,6 според напонот, и тоа:		2) термометри за инкубатори	12
а) струен трансформатор од редот на напонот SI 38	100	II. НАДОМЕСТ ВО ВРСКА СО ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА	
б) струен трансформатор од редот на напонот SI 72,5 и SI 123	400	Тар. број 21	
в) струен трансформатор SI 245	1.000	Дин.	
		1. За дотерување на специјални тегови и на тара-тегови што ги употребуваат производителите и лицата што поправаат и преправаат ваги и тегови, за секој тег	6
		2. За дотерување на аналитички тегови, за секој тег	8

3. За користење на контролни тегови (со класа на точност М1) на органот на контролата од страна на производителите и лицата што поправаат или преправат мерила, а кои се должни да му обезбедат на органот на контролата опрема за вршење на преглед, надоместот се наплатува по килограм и по започнат ден

Дин.

потполно и конечно престанување на мозочната циркулација.

Под условите од став 1 на овој член се смета дека настапила мозочна смрт и ако респирацијата и срцевата акција се одржуваат на вештачки начин.

Член 4

Мозочна смрт, во смисла на овој правилник, постои ако со клинички преглед се утврди:

4. За користење на специјално возило за преглед на ваги на органот на контролата, надоместот се наплатува по ден

0,20

1) длабока кома и непостоење на реакција на кои и да било надворешни или внатрешни надразнувања;

5. За превоз на опрема за вршење преглед на мерила со возило на органот на контролата, надоместот се наплатува по еден километар

40."

5. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 565

2 декември 1982 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

Борисав Сребриќ, с. р.

823.

Врз основа на член 13 од Законот за условите за разменување и пренесување на делови од човечкото тело за пресадување заради лекување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ КРИТЕРИУМИ И ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НАСТАПУВАЊЕТО НА СМРТ НА ЛИЦЕ ОД КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМААТ ДЕЛОВИ ОД ТЕЛОТО ЗА ПРЕСАДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Утврдување на настапувањето на смрт на лице од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување, во смисла на член 3 од Законот за условите за разменување и пренесување на делови од човечкото тело за пресадување заради лекување, се врши врз основа на поблиски медицински критериуми и на начин што се пропишани со овој правилник.

Член 2

Утврдување на престанувањето на работата на мозокот (мозочна смрт) се врши кај лице што се наоѓа во длабока кома придружена со церебрална неактивност и со отсутност на спонтано дишење, предизвикана со повреда на мозокот, со декомпензиран интракранијален тумор или со цереброваскуларна болест.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на состојбите предизвикани со интоксикација, со примарна хипотермија или со метаболички ендокрини или воспалителни болести.

Член 3

Се смета дека, во смисла на овој правилник, настапила мозочна смрт ако кај лицето настанало

Член 5
Мозочната смрт се утврдува со клинички преглед, трипати во текот на шест часови, и се потврдува со церебрална ангиографија, со електроенцефалографија или со радиоизотопско испитување на мозочната циркулација.

Член 6

Мозочната смрт се потврдува со еден од дијагностичките методи од член 5 на овој правилник, со докажување на изоелектричната линија во електроенцефалограмот снимен под стандардни и соодветни технички услови, најмалку трипати, во траење од по 15 минути, со докажување на престанувањето на мозочната циркулација со селективна ангиографија на каротидните или на вертебралните сливови, со панангиографија со најмалку 10 сериски снимки или со радиоизотопско испитување.

Член 7

Утврдувањето на неповратното престанување на работата на срцето (срцева смрт) се врши со клинички преглед по преземените мерки на реанимација, со следење на ЕКГ во траење од најмалку 10 минути.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3318

24 ноември 1982 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и
социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

824.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА И НА УСЛУГИТЕ НА РАДИОСЛУЖБАТА НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/82), во точка 10 по зборовите: „странска валута“ запирката и зборовите: „и тоа: во времето од денот на влегувањето во сила на оваа тарифа до крајот на текуштата година —“, се бришат, а по зборовите: „од денот на влегувањето во сила на оваа тарифа“ запирката се заменува со точка, а текстот до крајот се брише.

2. Оваа измена влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5739/2
1 декември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски
м-р Назми Мустафа, с. р.

825.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАСТЕГНАТ МЕТАЛ И ЧЕЛИЦИ ЗА ПРЕДНАПРЕГНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за растегнат метал и челици за преднапрегнување, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) растегнат метал. Облик и мери JUS C.K6.025
- 2) Челици за преднапрегнување. Проверување на геометриските карактеристики и површината на жици, прачки и јажиња — — — — JUS C.K6.033
- 3) Челици за преднапрегнување. Испитување со зазетнување — — — — JUS C.K6.034
- 4) Челици за преднапрегнување. Испитување на изотермската релаксација — — — — JUS C.K6.035
- 5) Челици за преднапрегнување. Испитување на осетливоста спрема корозија во амониум-тиоцијанат — — — — JUS C.K6.036

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на растегнатиот метал и на челиците за преднапрегнување што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17396/1
10 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

826.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СИВО ЛЕАРНИЧКО ЖЕЛЕЗО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за сиво леарничко железо, кој го има следниот назив и ознака:

Сиво леарничко железо. Технички услови — — — — — JUS C.J2.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 5.2.1 и 6.1 на југословенскиот стандард JUS C.J2.010 чија примена не е задолжителна, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на сивото леарничко железо што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17395/1
10 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

827.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НИСКО- НАПОНСКИ УПРАВУВАЧКИ СКЛОПКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за нисконапонски управувачки склопки, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Нисконапонски управувачки склопки. Општи технички услови и исцитувања — — — — — JUS N.K5.051
- 2) Нисконапонски управувачки склопки. Посебни услови за притисни тастери и аналогни управувачки склопки — — — — — JUS N.K5.052
- 3) Нисконапонски управувачки склопки. Посебни услови за ротациони управувачки склопки — — — — — JUS N.K5.053
- 4) Нисконапонски управувачки склопки. Посебни услови за помошни контактори — — — — — JUS N.K5.054
- 5) Нисконапонски управувачки склопки. Посебни услови за автоматски управувачки склопки — — — — — JUS N.K5.055
- 6) Нисконапонски управувачки склопки. Посебни услови за сигнални светилки — — — — — JUS N.K5.056

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 7.2 и 8.4 од југословенскиот стандард JUS N.K5.051, точка 4.2 од југословенскиот стандард JUS N.K5.052, точка 7.1 од југословенскиот стандард JUS N.K5.056, како и од југословенскиот стандард JUS N.K5.055, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат на нисконапонските управувачки склопки што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17391/1

10 ноември 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

828.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЛ ЛИМ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бел лим, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Определување на површинската маса на калајната превлека на бел лим. Волуметриска метода — — — — — JUS C.A6.022
- 2) Ладно валани бели лимови и ладно валани фини лимови. Мини-мални барања за пакување — — — — — JUS C.B4.028

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на белиот лим што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17394/1

10 ноември 1982 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

829.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧ- НИ ЈАЖИЊА ЗА НАДЗЕМНИ ВОДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за челични јажиња за надземни водови, кој го има следниот назив и ознака:

- Челични јажиња за надземни водови. Технички услови — — — JUS N.C1.702

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челичните јажиња за надземни водоси што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17391/1
10 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

830.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУКЛЕАРНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за нуклеарни центри, кој го има следниот назив и ознака:

Нуклеарни центри. Термини и дефиниции — — — — — JUS N.A0.028

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17390/1
10 ноември 1982 година
Белград

Директор,
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

831,

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ЦЕВКИ СО ШЕВ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за челични цевки со шев кои ги имаат следните пазиви и ознаки:

1) Челични цевки со шев, прецизни, еднаш ладно влечени или ладно валани. Технички услови — JUS C.B5.050

2) Челични цевки со шев, ладно обликувани, со кружен, квадратен и правоаголен пресек, за конструкции. Облик и мери — — — — — JUS C.B5.213

3) Челични цевки со шев, прецизни, еднаш ладно влечени или ладно валани, со квадратен или правоаголен пресек. Облик и мери — — — — — JUS C.B5.249

4) Челични цевки со шев, прецизни, еднаш ладно влечени или ладно валани, со кружен пресек. Облик и мери — — — — — JUS C.B5.250

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на челичните цевки со шев што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за челични прецизни цевки со раб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17393/1
10 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

832.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПРАВУВАЧКИ ДИОДИ И ТИРИСТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за истражувачки диоди и тиристоры, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Тиристоры. Графични вредности и основни карактеристики — — — JUS N.R1.600
- 2) Тиристоры. Меријни методи — — — JUS N.R1.620
- 3) Исправувачки диоди и тиристоры. Методи на пресметка на струјната спроведливост за временски променливо оптоварување — — — — — JUS N.R1.630

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 2.5.1.4, 2.5.1.3, 2.5.3.2, 2.5.3.3, 2.5.3.5, 2.5.3.6, 2.6, 2.8.4, 2.9.1, 2.9.14, 2.10, 2.10.1, 3.5.3.2, 3.5.3.3, 3.6, 3.8.4, 3.9.1 и 3.10.2 на југословенскиот стандард JUS N.R1.630 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни и ќе се применуваат врз тиристорите што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-13822/1
14 септември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

833.

Врз основа на член 63 став 4 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), Сојузниот завод за стандардизација објавува

ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ

НА СПИСОКОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОБЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ЈАЖИЊА ЗА ИЗВОЗНИ ПОСТРОЈКИ ВО РУДАРСТВОТО

Во Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81) се врши следната измена и дополнување, и тоа:

1. Називот на Списокот на организациите на здружен труд овластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/81) се менува и гласи:

„Список на организациите на здружен труд овластени за атестирање на јажиња за извозни постројки во рударството и шлемови за заштита во индустријата.“

2. По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За атестирање на шлемови за заштита во индустријата во смисла на Наредбата за задолжително атестирање на шлемови за заштита во индустријата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/82 и 43/82), е овластена следната организација на здружен труд, и тоа:

1) Основна организација удруженог рада Институт за граѓевинску физику и санације, са неограниченом солидарном одговорношћу, Љубљана, Димичева 12, у саставу Радне организације Завод за разискување материјала ин конструкциј, са неограниченом солидарном одговорношћу, Љубљана, Димичева 12.“

Бр. 50-17739/
16 ноември 1982 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се разрешува од должноста советник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство инж. Миливое Чемериќиќ, со 31 декември 1982 година, заради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 1202
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на претседателот на Сојузниот извршен совет се назначува Драгољуб Контиќ, спе-

цијален советник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 1272
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува проф. д-р Бранко Милошевиќ, шеф на катедра на Правниот факултет во Приштина.

С. п. п. бр. 1308
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Предраг Матовиќ, начелник на управа во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

С. п. п. бр. 1309
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Томислав Милановиќ, потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство и општа управа на СР Србија.

С. п. п. бр. 1310
2 декември 1982 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К Л З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Спасић Драгутина Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чалошевић Кузмана Ратомир, Чолак Михајла Андрија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бек Стјепана Стјепан, Ѓилишић-Васиљевић Ѓвоздена Даринка, Миливојевић Ѓорѓа Зоран, Поповић Радивоја Добривоје;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Миличевић Ѓрге Павле;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Каварић Васе Јован, Кулиш Ивана Михајло, Поповић Симе Славко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вукотић Јована Миладин;

Од САН Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дисић Рада Божидар, Шаља Ахмета Јахир, Тодоровић Димитрија Милорад, Захировић Хасана Вејсел;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Божовић Радун Радивоје, Тетковић-Цвијановић Илије Милка, Јозани Исмаиља Иса, Муса Велије Осман, Ујупи Брахима Реџеп, Живковић Филимона Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абази Маџића Илџаз, Адеми Реџепа Азем, Адеми Халила Шабан, Алија Бајрама Мехмет, Алију Фејза Аслан, Алиу Фејза Реџ, Адеми Тамила Халил, Бајчинца Дан Бислим, Бајрами Зена Бајрам, Веља Рамадана Миран, Базић Диконија Миодраг, Беџири Шаџира Садри, Бехрами Незира Вејтуш, Вејтула Куртана Синан, Беџири Мухарема Ђемаил, Битич Чазима Бехрјет, Божовић Богољуба Ратомир, Брахими Хајрулаха Хамдија, Брахими Адема Јетиниш, Браим Арифа Реџеп, Бујупи Ибрахима Садри, Чела Рамадана Ахмет, Чела Бајрама Бехрам, Дјемшит Ејупа Гани, Ђурковић Благоја Младен, Фаџи Љатиџа Аслан, Фазлија Хасана Рахман, Фазлије Садика Бахтир, Фазлиу Хајриза Фазли, Фејза Маџића Мемет, Фека Раџипа Синан, Филић Стојана Свилан, Филиповић-Коковић Душана Достана, Гаџ Садри Хамит, Гаџи Ибни Адем, Гаџи Рахмона Ганија, Гаџи Арифа Халил, Хачковић Паше Амир, Хаџоли Хашима Гаџер, Халили Мухарема Нурадин, Хасани Исуфа Али, Хасана Бајрама Фазлија, Хаџири Реџепа Адем, Хоти Шериџа Целадин, Нусеини Мурата Ррахим, Нусеини Бајрама Вејтуш, Ибни Бајрама Муслија, Ибни Хашима Рухан, Ибни Хашима Селман, Ибрахими Кадрије Берим, Ибрахими Дели Кадри, Илић Милана Часлав, Илић Веље Душан, Имер Фазлије Дестан, Имери Мехмета Суља, Ивановић Тасе Младен, Јашаница Реџепа Сулејман, Јовановић Димитрије Дојчин, Јовановић Драгољуба

Костадин, Јовановић Живоина Светомир, Јовановић Бошка Живорад, Кастрати Алије Рустем, Клинику Селмана Рахим, Кнежевић Марка Милорад, Кнежевић Марка Милутин, Котић Антонија Андреја, Кодралију Мурата Шабан, Которчевић Спасе Јездимир, Кривошић Јакупа Ђемо, Курти Ахмета Јахир, Курти Авдија Камер, Курти Џемаиља Миран, Лапашица Салиха Рамадан, Лазовић Зарија Милић, Лазовић Душана Вучина, Леси Рам Зегир, Маколи Џемаиља Али, Маколи Асима Селман, Мемети Асима Бајрам, Мијајловић Василија Милован, Миленковић Саве Миљојко, Милић Бранислава Милисав, Милосављевић Радун Стефан, Милошевић Јанка Живојин, Мјекићи Исмаиља Расим, Мурсељи Милџазима Мурсељ, Муслија Сефера Исџами, Мустафа Јасара Камбер;

Намгалија Сула Ђемајл, Неделковић Божицара Љубинко, Несторовић Илије Милоје, Несторовић Љубомира Милош, Нешевски Јордана Димитрије, Незири Јануза Нурадин, Османи Ахмета Риза, Палоја Аслана Малић, Палоја Реџепа Реџеп, Павловић Милоје Слободан, Пеџи Бехрама Адем, Пеџи Зеџира Мемет, Пеџи Бајрама Шуџури, Паџоли Мустафе Велија, Перић Димитрија Станислав, Перовић Милана Милован, Пешић Ратомира Милорад, Пјевац Милана Бранислав, Поповић Јована Милан, Радомировић Михајла Радосав, Радосављевић Мике Драгојло, Радовић Здравка Светозар, Ракић Живка Стојан, Рама Брахима Алија, Рама Мехмета Мет, Рама Куртеша Нурадин, Рамадани Мехмета Рамадан, Рамадани Сулејмана Саит, Рестеџица Исуфа Рахмон, Ристич Уроша Миливоје, Ристић Милана Радомир, Садиковић Находа Хасан, Садик Идриза Ибрахим, Салиху Кадри Бислим, Салиху Мурата Зеџир, Савић Милоша Војислав, Сегачи Љуша Шабан, Симјонович Илије Светозар, Станковић Цветка Душан, Стевић Мирослава Милан, Стојковић Серафима Радомир, Сулејмани Хисена Мехмет, Сулејмани Незира Сулејман, Шаџири Ибрахима Потера, Шатроли Сулејмана Алија, Тахири Тафиља Мухарем, Трепча Османа Незир, Трифуновић Никодија Ђорђе, Ука Јакупа Јахир, Ука Мона Мухарем, Ука Халита Таир, Васић Стојана Велибор, Вељковић Војина Живорад, Весели Брахима Назиф, Власалија Зумера Халим, Власалија Имера Хамдија, Воца Сефедина Ферат, Враџи Рамадана Исуф, Вукадиновић Раденка Аврам, Вуковић Миладина Михајло, Зумбери Рушита Синан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ахмети Мустафа Ирфан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Акаџин Бајрама Авдија, Алија Тамила Хаџиџе, Авдиу Ибрахима Раџип, Бајрами Хасана Хасан, Беџири Ахмета Али, Бехрами Бајазита Гани, Вејтулаха Миџа Вејтуш, Вељуџи Рамадана Бајрам, Бербатови Ахмета Ариф, Бербатови Али Шуџири, Битић Халила Шериф, Ђук Милована Анџелија, Дервишевић Реџе Селим, Ђуколи Ахмета Фејза, Дјумџити Рамадана Саир, Филиповић Воје Славо, Гаџи Халима Бајрам, Гаџи Фериза Фаик, Гаџи Шаџира Исмајл, Гаџи Рамадана Мурат, Хајдари Идриза Јашар, Хајра Вејтулаха Ђеват, Хамити Хашима Зејнел, Хасани Мустафе Хасан, Ивковић Стоја-

дина Србољуб, Јаковљевић Љубисава Томислав, Качику Рамадана Хамит, Костаница Реџепа Азем, Краговић Симеона Милан, Краснићи Кадри Емин, Краснићи Реџепа Рустем, Кривача Реџепа Хиљми, Кукићи Љазима Весел, Llapashtica Jusufa Јакур, Маџуни Руждије Хајриз, Маколи Тазима Хаки, Маколи Аслана Хисен, Маколи Асима Шефки, Малић Ахмет Ахмет, Милићи Хазира Фазил, Маринковић Данила Љубинко, Мажих Хајриза Рагип, Меџинај Кадри Осман, Мехмети Беџира Исмајл, Милентијевић Огњена Спасоје, Милетић Огњана Радуге, Мирковић Василка Живко, Мјекићи Ахмета Меџанџ. Младеновић Чедомира Владимир, Муслиу Зенеља Ризах, Николић-Шешић Орада Љиљана, Паџоли Чазима Беџет, Пардузи Беџира Рахим, Плава Рами-за Исмаил, Пренгпаљај Штефана Лазар, Рама Рамадана Абедин, Ристич Станка Трајан, Салихи Шери-фа Шабан, Салиху Ризе Зенула, Савић Милана Ра-диша, Seferi Zumbera Hajzer, Секирача Вајрама Иса, Секулић Велибора Новица, Селмани Реџепа Алија, Селмани Османа Скендер, Солјани Елеза Мустаф, Солјани Мусли Рамадан, Стоиљковић-Чосић Лазара Славица, Стоиљковић Стојана Живко, Шаџировић Тазима Махит, Saljani Maliq Raif, Тахири Рустема Гани, Таири Миљазима Весел, Трајковић Јована Велибор, Тречка Мухарема Хакиф, Ука Ајета Ха-киф, Велиу Рухана Шаџир, Вукотић Стеве Петар.

Бр. 62

6 јули 1982 година

Белград

Претседател

на Претседателството на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
812. Закон за дополнително на Законот за рас- пределба на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побр- зиот развој на стопански недоволно раз- виените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година — —	1781
813. Закон за дополнително на Законот за по- стојаните средства на Фондот на федера- цијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените ре- публики и автономни покраини за перио- дот од 1981 до 1985 година — — —	1781
814. Закон за обезбедување на средства за до- датниот влог на Социјалистичка Федера- тивна Република Југославија во Афри- канскиот фонд за развој по повод третото општо пополнување на средствата на тој фонд — — — — —	1782
815. Закон за распоредот на правата на орга- низациите на здружен труд на задолжу- вање во странство по заемот што го одоб- ри Европската инвестициона банка — —	1783
816. Закон за заштита на растенијата од боле- сти и штетници што ја загрозуваат целата земја (Пречистен текст) — — — —	1783
817. Одлука за разрешување и именување за- меник на генералниот директор на Служ- бата на општественото кнговодство на Југославија — — — — —	1794
818. Одлука за имена на Одлуката за услови- те и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели —	1795
819. Уредба за дополнително на Уредбата за из- датоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —	1795
820. Одлука за определување на основицата за усогласување на личните доходи на фун- кционерите и на раководните работници што ги назначува Сојузниот извршен со- вет во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Сојузниот извршен совет —	1796
821. Одлука за денот и моментот на премину- вањето на летно сметање на времето и за денот и моментот на поместувањето на средноевропското зонско време во 1983 го- дина — — — — —	1797
822. Одлука за измени на Одлуката за височи- ната и начинот на плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на мери- лата — — — — —	1797
823. Правилник за поблиските медицински критериуми и за начинот на утврдување на настапувањето на смрт на лице од кое можат да се зсмаат делови од телото за пресудување заради лекување — — —	1801
824. Измена на Тарифата за користење на об- јектите за безбедност на пловидбата и на услугите на радиослужбата на поморските пловни патишта — — — — —	1802
825. Правилник за југословенските стандарди за растегнат метал и челици за предна- прегннување — — — — —	1802
826. Правилник за југословенскиот стандард за сиво леарничко железо — — — —	1802
827. Правилник за југословенските стандарди за нисконапонски управувачки склопки —	1803
828. Правилник за југословенските стандарди за бел лим — — — — —	1803
829. Правилник за југословенскиот стандард за челични јажиња за надземни водови —	1803
830. Правилник за југословенскиот стандард за нуклеарни централи — — — — —	1804
831. Правилник за југословенските стандарди за челични цевки со шев — — — —	1804
832. Правилник за југословенските стандарди за исправувачки диоди и тиристоры —	1805
833. Измена и дополнително на Списокот на ор- ганизациите на здружен труд овластени за атестирање на јажиња за извозни по- стројки во рударството — — — —	1805
Назначувања и разрешувања — — — —	1805
Одликувања — — — — —	1806

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишиќа бр. 17.

Страна